

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 31

Четврток, 17.12. 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
480. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица	2	483. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица	4
481. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица	3	484. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица .	5
482. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица	3	485. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица .	5

480.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица, со површина од 13709м², кој граничи:

- од источната страна со КП3084, КП3096, КП3098, КП3129;
- од северната страна со КП3080, КП3081, КП3085.;
- од западната страна со КП3077, КП3091, КП3122;
- од јужната страна со КП3124, КП3125,.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 22.12.2020 година до 05.01.2021 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 24.12.2020 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 4

ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7233/2
16.12.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

481.

Врз основа на член 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица, со површина од 1857,11м², кој граничи:

- од источната страна со КО485/1, КО Просениково вгр.;
- од северната страна со КП492, КП485/2, КО Просениково вгр.;
- од западната страна со локален пат Пиперево - Просениково;
- од јужната страна со КП494, КП485/1, КО Просениково вгр.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 22.12.2020 година до 05.01.2021 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 24.12.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 4

ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7234/2
16.12.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

482.

Врз основа на член 50 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" број 32/20) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица.

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица, со површина од 4352,27м², кој граничи:

- од источната страна со новопроектирана ул. „бр.6“;
- од северната страна со КП6322/4, КО Струмица;
- од западната страна со бул.„Климент Охридски“;
- од јужната страна со КП7325/1, КО Струмица.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 22.12.2020 година до 28.12.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 24.12.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ бр.34.

Член 4

УП со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.„Ленинова“ бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-7235/2
16.12.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

.....

483.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица.

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена А3-Групно домување-Старски дом на КП бр. 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш, вгр., Општина Струмица, во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 22.12.2020 година до 05.01.2021 година, а јавната презентација на ден 24.12.2020 година во 12:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7233/3 Општина Струмица
16.12.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

484.

Врз основа на член 35, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за објекти со намена Е2-Комунална супраструктура – Бензинска станица со придружни содржини на КП 493 и дел од КП 485/1 во КО Просениково вгр. општина Струмица во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Томе Тимов - претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 22.12.2020 година до 05.01.2021 година, а јавната презентација на ден 24.12.2020 година во 11:30 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7234/3 Општина Струмица
16.12.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

485.

Врз основа на член 50, став 7 од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" број 32/20) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за формирање на Комисија за спроведување јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица.

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички проект со план за парцелација и промена на границите на ГП 17/1.3; ГП 17/1.65 и ГП 17/1.66 дел од блок 17/1 во Струмица, во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам,
- Лилјана Ивановска- претставник на изготвувачот на планот,
- Александра Едровска - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 22.12.2020 година до 28.12.2020 година, а јавната презентација на ден 24.12.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул."Ленинова" бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-7235/3
16.12.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.